

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Рилинд Селмани од с. Џепчиште, Тетово УП2 09-48/22 од 16 март 2022 година против Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-594 од 7 јули 2022 година се ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-594 од 7 јули 2022 година се ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Рилинд Селмани од с. Џепчиште, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-48/22 од 16 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-594 од 7 јули 2022 година на КЕЦ Тетово.

Според жалителот, има поминато скоро една година од првиот пат кога е одбиен, па потенцира дека до сега Електродистрибуција требал да создаде технички услови согласно Законот за енергетика. Потенција дека поседува комплетна документација како и дека сеуште не е доставено Барање од Електродистрибуција КЕЦ Тетово до Општина Тетово за добивање на одобрение за градба на нова трафостаница со приклучен среднонапонски вод.

Според Електродистрибуција, постојната лимена трафостаница ТС Џепчиште 1 бр. 447 која е на околу 100 метри од објектот во моментот е оптеретена и нема простор за нови потрошувачи а и нема нема простор за реконструкција на истата.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 5 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-48/22 од 16 март 2022 година со прилог:
 - Полномодно од жалителот за Љупче Узуновски од Скопје
 - Слики од објектот и трафостаницата

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од од 21 март 2022 година со прилог:
- БСП-1 образец од 6 јули 2021 година
 - Решение за легализација од 26 јануари 2021 година со правосилност од 10 февруари 2021 година
 - Имотен лист бр. 1110/2, КО Џепчиште
 - Потврда за исправност на електрична инсталација од 22 март 2021 година GIS скица
 - Податоци за оптовареност на ТС Џепчиште 1
 - РОБСП 11-594 од 7 јули 2022 година на КЕЦ Тетово

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, поради преоптовареност на постоечката трафостаница во моментот, се додека не се изгради нова трафостаница не постојат технички услови за приклучување на објектот на барателот на електродистрибутивната мрежа.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–48/22
21 април 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски